


28 октомври 2021

Follow @MKDmk

Like 121K



- ▼ [Македонија](#)
- ▼ [Спорт](#)
- ▼ [Свет](#)
- ▼ [Забава](#)
- ▼ [Култура](#)
- ▼ [Кујна](#)
- [Фото](#)
- ▼ [73НОВИ / 24h](#)
- [Контакт](#)
- [Црна хроника](#)
- [Колумни](#)
- [Автомобилизам](#)
- [Видео](#)



Во заштита на колешка

ЗНМ го осуди понижувачкиот однос на кандидатот Фатмир Лимани кон новинарката Салие Садику

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) го осудува јавниот понижувачкиот однос на независниот кандидат за градоначалник за општина Кичево Фатмир Лимани кон новинарката Салије Садику од ТВ21 и бара јавните чинители да внимаваат на нивниот однос посебно кон жените новинарки во државата.



Додека новинарката Салије Садику, известувала за локалните избори се соочила со непријатна ситуација проследена со агресивен говор и обвинувања од страна на независниот кандидат од Кичево, Фатмир Лимани кон неа лично и телевизијата ТВ 21.


„Колешката Садику била присутна на настанот со цел да пренесе на граѓаните информации од изборните циклус и наместо да добие одговор од кандидатот таа била грубо навредувана а потоа и исвиркана од толпата“, велат од ЗНМ.

Според Садику, стотина симпатизери кои го поддржуваат Лимани кои биле присутни во моментот на инцидентот, ноќта на 17 октомври, ракоплескале кога се случил тој настан.

„Во неделата екипата на ТВ21, заедно со екипите на ТВ Клан и МТВ, бевме во штабот на Лимани во 20 часот, од таму шефот на кабинетот Бејтула Емини ни рече дека сè уште не се подготвени, но и ќе ги чекаат резултатите. По неколку часа откако се вратив да земам изјава од кандидатот тој пред присутните стана и со висок тон почна да вика кон мене со зборовите: 'Вие сте најлошото нешто што им се случило на граѓаните, вие сте крвопијци. Вие сте виновни што Кичево стигна во оваа ситуација каде се наоѓа. Вие сте со власта и работите еднострано'. Јас се повлекох назад и во тој момент присутните кои беа повеќе од стотина лица започнаа со гласен аплауз и кон мене извикуваа со извици уууууу...“, информирала Садику во ЗНМ.

Ваквиот однос кон новинарите кои се на работна задача на терен е неприфатлив и потребно е подигнување на свеста на кандидатите за градоначалници и сите политички чинители во изборниот циклус кон новинарите бидејќи во овој момент следи и вториот круг од локалните избори во повеќе општини, наведуваат од ЗНМ.

„Сметаме дека доколку ваквите инциденти се толерираат во иднина има ризик да се охрабрат нови посериозни насилства кон новинарите, а со тоа дополнително да се загрози нивната безбедност, правото на слобода на изразување како и правото на информирање на граѓаните“, пишува во реакцијата на ЗНМ.



Сподели

Share 0 Tweet

Политика

[Валиден е документот, вели проверката на...](#)
[Шилегов: Арсовска шири гол популизам, а ние...](#)
[Османи: Најлогичното сценарио е Западен Балкан...](#)
[И сопругот на Данела Арсовска има бугарска лична...](#)
[Арсовска со порака до Заев и Шилегов: „Ќе ве...](#)
[Груевски ќе биде екстрадиран ако го победат Орбан...](#)

Објавено на

19 Октомври 2021 - 13:59

Поврзани содржини



[Независни кандидати од неколку општини ги собраа потписите за кандидирање](#)



[СДСМ и денеска ќе објави уште неколку имиња за градоначалници, ама се тактизира и со рокот за потписи за независни кандидати](#)



[Лимани: Се обидувааше Ахмети да ме разубеди, ама реков дека е доста од ДУИ](#)



[ЗНМ: Не може во кампања да се напаѓаат и навредуваат новинарите, а потоа да биде демократија Повеќе](#)

БИЛО КАДЕ ВО МАКЕДОНИЈА!

50% ПОПУСТ
 ВО ПРВИТЕ 9 МЕСЕЦИ

ВКУПЕНА ЕЧНА АКТЕРИЗАЦИЈА
 ЗА НОВИ ПРЕСТАПНИЦИ НА
 ПАКЕТИТЕ ЕКСТРА И ПРЕМИУМ

total TV

Нарачај онлајн »